

2011018416

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75, 1 2

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

2011
07-850/1
10 2011

10

Ѓорге Иванов,

Трајко Вељаноски,

З А К О Н

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА И
ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

1

(“ 13 (3) : ” 4/2005, 13/2007, 165/2008 146/2009),
” 2

(4)

(5).

„(4) 14 (3) 2 (4), : 2 7
,
,“
(4), (5) (6) (5), (6) (7).
3
27 : 26 31
” 2012 .“
4
28 (3) 2
: „
“
(3) 4 . “
(4) ” “ : „“
,
5
6
”